

Предметна програма од втор циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Финансии на корпорации		
2.	Код	MFB518		
3.	Студиска програма	Монетарна економија, финансии и банкарство		
4.	Организатор на студиската програма (единица - институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	2022-2023/ втор (летен) семестар	Број на ЕКТС-кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Сашо Арсов		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Со совладувањето на предметната програма, студентите треба да се оспособат за следново: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Да вршат вреднување и пресметка на приносите кај долгорочните хартии од вредност.</li> <li>· Да ја анализираат дивидендната политика на фирмата и да проценуваат нејзините импликации врз остварувањето на целите финансискиот менаџмент и компанијата во целина.</li> <li>· Да ги анализираат и оценуваат ефектите од спојувањата, превземањата и останатите активности на полето на реструктурирањето на компаниите.</li> <li>· Да умеат да ги применат општоприфатените правила на оптимизација на портфолиото од аспект на соодносот помеѓу ризикот и приносот.</li> <li>· Да умеат да извршат избор на најсоодветните финансиски деривативи за управување со ризикот на компанијата.</li> <li>· Да ги познаваат и да ги интерпретираат специфичните проблеми на управувањето со финансиите на компанијата на меѓународен план</li> </ul>			
11.	Содржина на предметната програма: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Финансискиот менаџмент и корпоративното управување</li> <li>2. Современи финансиски мерила</li> <li>3. Долгорочно финансиско одлучување</li> <li>4. Емисија и вреднување на хартиите од вредност</li> <li>5. Основи на портфолио менаџментот</li> <li>6. Финансиски деривативи и управување со ризикот</li> <li>7. Обртен капитал и краткорочно финансирање</li> <li>8. Трошок и структура на капиталот</li> <li>9. Дивидендна политика</li> <li>10. Спојувања, преземања и други облици на реструктурирање</li> <li>11. Меѓународен финансиски менаџмент</li> </ol>			
12.	Методи на учење: Методи на учење: предавања, студии на случај, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и Power Point.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови		
14.	Распределба на расположивото време	24+16+40+10+90 = 180 часови		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава.	24 часови
		15.2.	Консултативна настава и вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.	16 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	40 часови
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови

		16.3.	Домашно учење - задачи	90 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		60 бодови		
	17.2.	Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна)		30 бодови		
	17.3.	Активност и учество		10 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и за полагање завршен испит		Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкета			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	E. Brigham, P. Daves	Intermediate Financial Management, 13 <sup>th</sup> edition	Cengage Learning	2019
		2.	J. Бригам и Ф. Дејвис	Средно ниво на финансиски менаџмент	АРС Ламина, превод на 10то издание	2014
		3.	Damodaran, A.	Applied Corporate Finance	J.W. and Sons	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
	3.					